



Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07, 5/09, 43/14, 193/15, 39/16 и 164/18), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој го објавува следниот

**ЈАВЕН ПОВИК бр.08/2018**  
**за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година**

**I. ПРЕДМЕТ НА ОГЛАСОТ**

Предмет на овој оглас е доделување на финансиска поддршка за следните мерки:

Група на мерки	Назив на мерката	Максимална вредност на прифатливи трошоци по корисник
Мерка 123	Инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделски производи	7.000.000,00
Подмерка 123.3	- Инвестиции во пазарна инфраструктура за постбербени активности	

**II. ПРАВО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА**

Право на користење на средства имаат следните субјекти:

Субјекти
Поддршката е наменета за јавни инвестиции од страна на државни субјекти, јавно приватно партнерство или единици на локалната самоуправа.

**III. ВИСИНА НА ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА**

Финансиската поддршка се исплаќа по принцип на финансирање на завршени инвестиции од страна на корисникот во висина од 100% од вредноста на одобрените прифатливи трошоци за инвестицијата, но не повеќе од 7.000.000,00 денари.

**IV. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНЕСУВА**

Барањата за поделна мерка се доставуваат во оригинален примерок.

Еден корисник може да поднесе најмногу 3 поединечни барања по различни мерки земајќи ги во предвид сите мерки од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година.



Условите кои треба да ги исполнуваат барателите на средства се утврдени со:

- Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/18, 100/18, 127/18, 172/18 и 193/18)
- Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17 и 83/18),
- Правилникот за поблиските дополнителни услови за поддршка од мерките за рурален развој, прифатливи трошоци и висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник за поединечна мерка (Службен весник на Република Македонија“ бр.124/11, 80/13, 72/14, 88/15, 35/16 и 59/16),
- Правилникот за поблиски критериуми за избор на корисници по мерките за рурален развој (Службен весник на Република Македонија“ бр.124/11, 80/13, 35/16, 101/17, 162/18 и 178/18)

Барателите кои ги исполниле условите за користење на средства за мерката 124 се рангираат согласно условите утврдени во Правилникот за поблиски критериуми за избор на корисници по мерките за рурален развој.

- Барањата се рангираат според датумот и времето на поднесување на барањето
- Барателите не смеат да започнат со реализација на инвестицијата пред потпишување на Договор за ко-финансирање со Агенцијата

## V. ПОДИГНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИ И УПАТСТВА

Обрасците „Барање за финансиска поддршка“ заедно со листата на потребни документи и Упатството за корисниците може да се подигне на веб страната на Агенцијата [www.ipardpa.gov.mk](http://www.ipardpa.gov.mk),

Горенаведените обрасци може да се подигнат и директно во Агенцијата секој работен ден од 08:30 до 16:30 часот на адреса:

Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој  
бул. „3-та Македонска бригада“ бр.20  
(зграда на Македонија Табак блок Ц )  
1000 Скопје



## VI. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Пополнетите барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година заедно со целокупната потребна документација се доставуваат на македонски јазик, во затворен коверт на кој на предната страна во горниот лев агол стои ознака “НЕ ОТВАРАЈ“ за Јавен повик број 08/2018 и назначување на шифрата на мерката/под-сектор за која се поднесува барањето. Барањето може да се достави по препорачана пошта или лично во писарницата на Агенцијата, во спротивно Агенцијата не превзема одговорност за затурање или предвремено отворање на барањето.

**Крајниот рок за доставување на барањата е 08.12.2018 година.**

**Барањата доставени по предвидениот рок нема да бидат разгледувани.**

Подетални информации на контакт тел. (02) 3097-460 или на контакт е-маил адреса:

[ipardpa.info@ipardpa.gov.mk](mailto:ipardpa.info@ipardpa.gov.mk) и  
на веб-страната: [www.ipardpa.gov.mk](http://www.ipardpa.gov.mk).

Контакт:

**Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој,  
Сектор за одобрување на проекти.**

Телефон 02 3097-460, секој работен ден од 08:30 до 16.00 часот

Е-пошта: [ipardpa.info@ipardpa.gov.mk](mailto:ipardpa.info@ipardpa.gov.mk)